

## **АКТУЕЛНА ПРОМОТИВНА ПОНУДА ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ**

1. Промоција со двојно повеќе мобилен интернет сообраќај за A1 Business/A1 Business SIM тарифните модели .....	2
2. Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за A1 Neon+/Neon+ SIM тарифните модели .....	3
3. Пролетна промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за A1 Neo/A1 Neo SIM и A1 Neon/Neon SIM тарифните модели .....	4
4. Промоција со намалена месечна претплата за A1 Муќи .....	5
5. Промотивен еднократен интернет пакет Net 20GB .....	6
6. Промоција со двојно повеќе мобилен интернет за пакети преку апликацијата “Мојот A1” .....	7
7. Промотивен роаминг интернет пакет кој важи на територија на Грција- A1 Roam Surf Greese .....	8
8. Дополнителна субвенција за активација на нова мобилна Постпејд линија на A1 Neo S/M/M+/L/XL и A1 Neon/Neon+ тарифните модели .....	9
9. Промотивен тарифен модел A1 Mobile Net .....	10
10. 20% намалена претплата за A1 Internet, A1 Internet Plus и A1 Internet Extra за правни лица .....	12

## 1. Промоција со двојно повеќе мобилен интернет сообраќај за A1 Business/A1 Business SIM тарифните модели

### Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 31.03.2021 година и е со ограничено времетраење.

### Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите правни лица кои за времето на нејзината важност ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор со минимално времетраење од 24 месеци на тарифните модели од A1 Business портфолиото: A1 Business S/M/L/XL и XXL како и A1 Business M SIM без договорна обврска.

Корисникот продолжува да ја користи промоцијата се додека го користи тарифниот модел со чие активирање ја добил оваа промоција.

### Содржина на промоцијата

Со активирање на оваа промоција бизнис корисникот, по склучувањето или обновата на договорот, добива зголемено количество мобилен интернет (национален) вклучен во месечната претплата на избраниот тарифен модел:

Тарифни модели	A1 Business S	A1 Business M/ A1 Business M SIM	A1 Business L	A1 Business XL	A1 Business XXL
интернет сообраќај вклучен во месечна претплата	<b>2GB</b> ±GB	<b>20GB</b> ±0GB	<b>40GB</b> 20GB	<b>60GB</b> 30GB	<b>80GB</b> 40GB

### Начин на користење на промоцијата

По активација на оваа промоција истата се користи во текот на целото времетраење на договорот, сè додека корисникот го користи соодветниот тарифен модел и ги исполнува условите за нејзино користење.

Интернет сообраќај која е дел од оваа промоција може да се зачува во A1 Net Sef, доколку оваа дополнителна услуга е вклучена во тарифниот модел што го одбрал корисникот.

Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- доколку корисникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што корисникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
- доколку корисникот направи промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, која е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а корисникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

## 2. Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за A1 Neon+ / Neon+ SIM тарифните модели

### Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 13.04.2021 година и е со ограничено времетраење.

### Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- 1) Ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
- 2) Ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор:
  - На тарифните модели: A1 Neon+ со времетраење на договорната обврска од 24 месеци, или
  - На тарифните модели: A1 Neon+ SIM без задолжително времетраење на договор.

### Содржина на промоцијата

Со активирање на оваа промоција, при склучување или обнова на договорот, корисникот добива зголемено количество мобилен интернет (национален) вклучен во месечната претплата на избраниот тарифен модел:

Тарифни модели	A1 Neon+ / A1 Neon+ SIM
Интернет сообраќај вклучен во месечна претплата	<b>50GB</b> ±5GB

### Начин на користење на промоцијата

По активација на оваа промоција истата се користи во текот на целото времетраење на договорот, се додека корисникот го користи соодветниот тарифен модел и ги исполнува условите за нејзино користење.

Интернет сообраќај кој е дел од оваа промоција може да се зачува во A1 Net Sef. Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- Доколку корисникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што корисникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
- Тарифниот модел A1 Neon+ со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а корисникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

Тарифниот модел A1 Neon+ SIM со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата промоцијата престанува да важи, а корисникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

### 3. Пролетна промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за A1 Neo/A1 Neo SIM и A1 Neon/Neon SIM тарифните модели

#### Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 26.02.2021 година и е со ограничено времетраење. Промотивното количество мобилен интернет (национален) вклучен во месечната претплата се менува за A1 Neo M+ /M+ SIM на 50GB, A1 Neo L/ L SIM на 70GB и A1 Neo XL/ XL SIM на 100GB од 19.05.2021.

#### Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

1. ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
2. ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор за користење на мобилни комуникациски услуги во текот на траење на промоцијата на некој од следните тарифни модели:
  - A1 Neo M/M+/L/XL и A1 Neon со времетраење на договорната обврска од 24 месеци, или
  - A1 Neo SIM M/M+/L/XL или A1 Neon SIM без задолжително времетраење на договор.

#### Содржина на промоцијата

Со активирање на оваа промоција, при склучување или обнова на договорот, корисникот добива зголемено количество мобилен интернет (национален) вклучен во месечната претплата на избраниот тарифен модел:

Тарифни модели	A1 Neo M/ M SIM	A1 Neo M+ /M+ SIM	A1 Neo L/ L SIM	A1 Neo XL/ XL SIM	A1 Neon/ Neon SIM
интернет сообраќај вклучен во месечна претплата	<b>15GB</b> ±0GB	<b>50GB</b> ±5GB	<b>70GB</b> ±0GB	<b>100GB</b> ±0GB	<b>15GB</b> ±0GB

#### Начин на користење на промоцијата

По активација на оваа промоција истата се користи во текот на целото времетраење на договорот, се додека корисникот го користи соодветниот тарифен модел и ги исполнува условите за нејзино користење.

Интернет сообраќај која е дел од оваа промоција може да се зачува во A1 Net Sef.

Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- при промена на тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност и корисникот продолжува да го користи дополнителниот интернет сообраќај;
- при промена на тарифниот модел кон тарифен модел со пониска месечна претплата, промоцијата престанува да важи и корисникот го губи правото на дополнителниот интернет сообраќај.

## **4. Промоција со намалена месечна претплата за A1 МуКi**

### **Важност на промоцијата**

Оваа промоција започнува од 13.04.2021 година и е со ограничено времетраење.

### **Услови за користење на промоцијата**

Оваа промотивна понуда е достапна за сите физички и правни лица кои ќе склучат ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на тарифниот модел A1 МуКi со времетраење од 24 месеци и истата вклучува намалена месечна претплата за тарифниот модел A1 МуКi.

Доколку корисниците при активација или обнова на тарифниот модел A1 МуКi истиот го додадат во A1 Combo тогаш за истото дополнително им следува попустот на месечна претплата во рамки на A1 Combo пакетот.

### **Содржина на промоцијата**

За времето на траење на оваа промоција, месечната претплата за A1 МуКi тарифниот модел, ќе изнесува 299 денари, а доколку биде вклучен во A1 Combo пакет, претплатата ќе изнесува 199 денари.

## 5. Промотивен еднократен интернет пакет Net 20GB

### Важност на промоцијата

Промотивниот пакет започнува да важи од 19.05.2021 година и е со ограничено времетраење, се додека се во сила мерките и ограничувања поврзани со запирање на епидемијата од вирусот COVID-19.

### Услови за користење на промоцијата

- Овој пакет овозможува користење на 20GB национален интернет сообраќај.
- Пакетот може да се активира исклучиво преку апликацијата "Мојот А1".
- Пакетот е достапен за активација за сите тарифни модели, освен за Select тарифните модели.
- Еднократниот надоместок за активација на пакетот се наплатува во целост, во моментот кога е активиран пакетот.
- Овој пакет е валиден до искористување на вклучената количина сообраќај или до истек на 30 дена од моментот на активација.
- Пакетот не се обновува автоматски, па доколку Корисник сака повторно да го користи истиот пакет, потребно е повторно да изврши негова активација преку апликацијата "Мојот А1".
- Во еден пресметковен период од 30 дена еден корисник може да активира најмногу до 3 пакети Net 20GB. Овој пакет може да се комбинира со интернет пакети кои автоматски се обновуваат како и со останатите еднократни интернет пакети.

### Содржина на промоцијата

Промотивен Интернет пакет	Net 20GB
Еднократен надоместок (ден.)	299
Вклучен национален интернет сообраќај	20 GB
Брзина на сообраќајот (download/upload)	Согласно тарифниот модел
Начин на активација	Преку апликацијата Мојот А1

## 6. Промоција со двојно повеќе мобилен интернет за пакети преку апликацијата “Мојот А1”

### Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 01.10.2020 година и е со ограничено. Промоцијата за пакетот Net 5GB и Net 5GB Up важи заклучно со 18.05.2021.

### Услови за користење на промоцијата

- Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои во рамките на промотивниот период ќе направат активација на некој од следните интернет пакети преку апликацијата “Мојот А1” ќе добијат двојно повеќе интернет: Net 1GB, Net 2GB, Net 1GB Up, Net 2GB Up.
- Промотивниот волумен на мобилен интернет се добива со активација исклучиво преку апликацијата “Мојот А1”.
- Пакетите се достапни за активација за сите тарифни модели, освен за Select тарифните модели.
- Пакетите, Net 1GB, Net 2GB се обновуваат автоматски на почетокот на секој пресметковен период, сè до негова деактивација по барање на корисникот која може да се направи единствено преку апликацијата “Мојот А1”. При почетната активација на овие интернет пакети, месечната претплата за првиот месец се пресметува во пропорционален износ во зависност од бројот на преостанатите денови до крајот на пресметковниот период, а во сите наредни месеци на негово користење, месечната претплата се наплатува во целосен износ до истекот на пресметковниот период, без разлика на моментот кога е побарана деактивацијата.
- Пакетите, Net 1GB Up, Net 2GB Up се еднократни и се валидни до истекот на пресметковниот период во кој се активирани и не се обновуваат автоматски на почетокот на наредниот пресметковен период, туку е потребно повторно да се активираат. Во еден пресметковен период секој од овие пакети може да се активира најмногу до 3 пати. Еднократниот надоместок за активација на пакетот се наплатува во целост, без разлика во кој ден од месецот е активиран пакетот.

### Содржина на промоцијата

Промотивен Интернет пакет	Net 1GB	Net 2GB	Net 1GB Up	Net 2GB Up
Еднократен надоместок (ден.)	149	199	149	199
Вклучен национален интернет сообраќај	<b>2GB</b> ±GB	<b>4GB</b> ±2GB	<b>2GB</b> ±GB	<b>4GB</b> ±2GB
Тип на пакет	Повторлив (со автоматска рекативација)		Еднократен	
Брзина на сообраќајот (download/upload)	Согласно тарифниот модел			
Начин на активација	Преку апликацијата Мојот А1			
Име во апликацијата Мојот А1	Net 2GB Promo	Net 4GB Promo	Net 2GB Promo еднократен	Net 4GB Promo еднократен

## 7. Промотивен роаинг интернет пакет кој важи на територија на Грција- A1 Roam Surf Greece

### Важност на промотивниот пакет

Промотивниот роаинг пакет A1 Roam Surf Greece започнува да важи од 27.05.2021 година и е со ограничено времетраење.

### Содржина на промотивниот пакет

Промотивниот роаинг интернет пакет- A1 Roam Surf Greece е достапен за користење, единствено во Грција преку мрежата на роаинг партнерот Vodafone Greece и не може да се користи на ниеден друг роаинг партнер.

Пакетот е со валидност од 30 дена од моментот на активација и не се обновува автоматски. Овој интернет пакет ги содржи следниве карактеристики:

Роаинг интернет-пакет	A1 Roam Surf Greece
Вклучен интернет-сообраќај	10GB
Еднократен надоместок (ден.)	999
Важност на пакетот	30 дена од момент на активација
Начин на активација	со SMS со текст START GR на 140999
Тарифен интервал	100 KB

Цените се во денари со вклучен ДДВ.

### Услови за користење на промотивниот пакет

- За активација на роаинг пакетите преку SMS пораката не се наплаќа доколку е испратена од мрежата на A1 Македонија, во спротивно истата се наплатува во согласност со ценовникот за роаинг услуги.
- Корисникот може да активира најмногу до 5 A1 Roam Surf Greece пакети во период од 30 дена. Покрај тоа корисникот во истиот период од 30 дена може да активира уште 5 други пакети за мобилен интернет во роаинг (пр. A1 Roam Surf S/M/L/XL).
- По искористување на интернет сообраќајот вклучен во рамки на роаинг пакетот, пристапот до услугата интернет во роаинг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаинг треба да направи една од следните активности:
  - да активира нов интернет пакет во роаинг, или
  - да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаинг по редовни цени на роаинг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- Ако на корисникот му е прекинат пристапот до услугата интернет во роаинг поради некоја од горенаведените причини, односно му е ставена забрана за користење на интернет во роаинг, таа забрана автоматски ќе престане по истекот на важноста на последно активираниот интернет пакет во роаинг.

Редовните цени за интернет-сообраќај во роаинг се објавени на интернет страницата на A1 [www.A1.mk](http://www.A1.mk) и достапни [ТУКА](#).



## **8. Дополнителна субвенција за активација на нова мобилна Постпејд линија на A1 Neo S/M/M+/L/XL и A1 Neon/Neon+ тарифните модели**

### **Важност на промоцијата**

Оваа промоција започнува да важи од 03.09.2019 година и е со ограничено времетраење.

### **Услови за користење на промоцијата**

Промоцијата е достапна за сите физички лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- На свое име во A1 Македонија веќе да имаат активна најмалку 1 (една) мобилна постпејд претплатничка линија, за која има преостанато најмалку 3 (три) месеци од задолжителното времетраење на договорната обврска, односно едновременно на свое име да активираат 2 (две) или повеќе мобилни Постпејд претплатнички линии, при што најмалку едната треба да го исполнува условот од точка 2) подолу.
- Ќе склучат нов претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци на некој од следните тарифните модели: A1 Neo S, A1 Neo M, A1 Neo M+, A1 Neo L, A1 Neo XL, A1 Neon или A1 Neon+.

Промоцијата е достапна со склучување на нови договори и тоа при активирање на сосема нови мобилни претплатнички линии, при префрлување на веќе користениот мобилен претплатнички број (линија) од припејд на постпејд, како и со префрлување на претплатничкиот број од друг оператор во A1. Промоцијата не е достапна за обновување на постојни договори.

### **Содржина на промоцијата**

Со активирање на оваа промоција, за секоја од ново - активираниите мобилни претплатнички линии на посочените тарифни модели, корисникот еднократно добива дополнителни 1.000 денари попуст за набавка терминална опрема, по линија. Ова подразбира дека субвенцијата која му следува на корисникот за набавка на определена терминална опрема се зголемува за нов дополнителен бенифициран износ од 1.000 денари.

Ваква дополнителна субвенција од 1.000 денари не следува за постоечката активна мобилна линија, ниту за првата од повеќето ново- активирани мобилни претплатнички линии доколку корисникот нема постоечки мобилни линии (пр. доколку едновременно активирал 2 линии - субвенција ќе добие за 1 од линиите активирани на посочените тарифни модели, доколку едновременно активирал 3 линии - субвенција ќе добие за 2 претплатнички линии активирани на посочените тарифни модели итн.).

### **Начин на користење на промоцијата**

Дополнителната субвенција во износ од 1.000 денари по линија се доделува за секоја од ново- активираниите мобилни претплатнички линии на некој од тарифните модели A1 Neo S/M/M+/L/ XL или A1 Neon/Neon+, и тоа еднократно и единствено во моментот на активација. Истата не може да се искористи во понатамошниот тек на важност на договорот.

## 9. Промотивен тарифен модел A1 Mobile Net

Тарифни модели	A1 Mobile Net
<b>Месечна претплата (денари)</b>	499
Вклучен износ за национален сообраќај	
<b>Вклучен сообраќај во месечна претплата <sup>1)</sup></b>	
Повици во сопствена мобилна мрежа (минути)	-
Повици во сопствена фиксна мрежа (минути)	-
Повици кон национални мобилни мрежи (минути)	-
Повици кон национални фиксни мрежи (минути)	-
Повици кон меѓународни мрежи (минути)	-
Повици во роаинг - дојдовни и појдовни кон одредени оператори и држави (минути)	-
SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (бр. на пораки)	-
SMS/MMS кон други нац. мрежи (бр. на пораки)	-
SMS/MMS кон меѓунар. мрежи (бр. на пораки)	-/-
Интернет сообраќај (во мегабајти - МВ)	20.480
<b>Цени за користење на услуги по надминување на вклучен сообраќај во месечна претплата</b>	
Повици во сопствена мрежа (ден/мин.)	-
Повици кон други национални мрежи (ден/мин.)	-
SMS/MMS во сопст. моб. мрежа (ден/порака)	-
SMS/MMS кон други нац. мрежи (ден/порака)	-
Интернет сообраќај (ден/МВ)	0 ден. но со намалена брзина на 32/16 Kbps
<b>Воспоставување на повик (ден/повик)</b>	
Во сопст. мрежа/кон други национални мрежи	-
Кон меѓународни мрежи	-
<b>Интервал на тарифирање</b>	
Говорни повици (во секунди)	-
Интернет сообраќај (во килобајти - KB)	1
<b>Други Услуги</b>	
Контакт центар (077 1234)/ A1 секретарка (1222)	-
Повици кон бројот 1188	-
Повици кон итни служби (192,193,194,195) и услуги од општествено значење (190,197,198 и 199) -	
<b>Договорни пенали</b>	<b>Максимален износ (МКД) <sup>2)</sup></b>
1) За предвремено раскинување на договор со задолжително минимално времетраење од 24м.	24 м.
	11.976
	<b>Фиксен износ (МКД) <sup>3)</sup></b>
2) За искористена бенефиција-набавка на терминал. опрема по повластена цена од Операторот	24 м.
	2.360

<sup>1)</sup> Со овој тарифен модел не се овозможени говорни повици како и испраќање на SMS и MMS кон мобилна и фиксна комуникациска мрежа.

<sup>2)</sup> Точната вредност на овој договорен пенал се пресметува во моментот на раскинување на користењето на дополнителна услуга со процентуално намалување на максималниот износ, соодветно на преостанатиот период до истек на минималното времетраење на договорната обврска.

<sup>3)</sup> Износот на фиксните договорни пенали е непроменлив во целиот тек на задолжителното минимално времетраење на Договорот.

### Важност на промотивниот тарифен модел

Промотивниот тарифен модел A1 Mobile Net се воведува на 24.06.2020 и е со ограничено времетраење.

### Услови за користење на промотивниот тарифен модел

Промотивниот тарифен модел A1 Mobile Net е достапен за физички и за правни лица со склучување на претплатнички договор со договорна обврска минимално задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци.

### **Содржина на промотивниот тарифен модел**

- За користење на тарифниот модел A1 Mobile Net, на претплатникот му се обезбедува соодветна SIM картичка.
- Оваа SIM картичка се продава само заедно со соодветна терминална опрема (дата стик со/без лаптоп- компјутер или таблет- компјутер).
- Претплатниците на овој тарифен модел добиваат максимална 4G брзина при користење услуга на пренос на податоци преку мобилен пристап на интернет. 4G LTE брзината зависи од повеќе фактори, како поседување соодветна uSIM картичка, карактеристиките на телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот на корисници што истовремено користат интернет од иста локација.
- Во рамките на месечна претплата на овој тарифен модел е вклучена услугата - национален сообраќај за пренос на податоци преку мобилна мрежа. Останатите услуги: говорни повици (национални и меѓународни), SMS, MMS и роаминг сообраќај НЕ се достапни за користење (забраните се автоматски активирани и не можат да бидат повторно вклучени).

### **Начин на користење на промотивниот тарифен модел**

- При почетната активација на избраниот тарифен модел, при промена на тарифен модел или при деактивација, месечната претплата и количеството на вклучен национален интернет сообраќај за тековниот месец се пресметува и се користи во пропорционален износ во зависност од бројот на преостанати денови во рамки на еден пресметковен период.
- По надминување на количеството на сообраќајот вклучен во избраниот основен месечен пакет, претплатникот може да продолжи бесплатно да користи услуга на пренос на податоци преку мобилен пристап на интернет до крајот на пресметковниот месечен период, но со намалена брзина од 32/16Kbps (download/upload).
- По искористувањето на сообраќајот вклучен во основниот пакет, доколку претплатникот сака до крајот на пресметковниот месечен период да продолжи да користи услуга на пренос на податоци (мобилен интернет) со полна брзина, може да активира некој од редовните месечни пакети за мобилен интернет објавени на интернет страницата [www.A1.mk](http://www.A1.mk)
- Еднократниот надоместок за почетно приклучување за секоја новоактивирана претплатничка линија изнесува 59 денари.

### **Правила за промена на тарифните модели A1 Mobile Net:**

- Претплатникот може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата од A1 Internet портфолиото во секое време;
- Претплатникот може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со пониска месечна претплата од A1 Internet портфолиото само по истекот на договорната обврска:
- За секоја промена на тарифен модел се наплатува еднократен надоместок од 59 денари.

## 10. 20% намалена претплата за A1 Internet, A1 Internet Plus и A1 Internet Extra за правни лица

### Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 03.09.2019 година и е со ограничено времетраење.

### Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за правни лица кои ќе склучат нов или ќе го обноват претплатничкиот договор со минимално задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци, на некој од тарифните модели A1 Internet, A1 Internet Plus и A1 Internet Extra.

### Содржина на промоцијата

Тарифни модели	A1 Internet	A1 Internet Plus	A1 Internet Extra
Месечна претплата во денари	<b>399</b> 499	<b>799</b> 999	<b>1599</b> <del>1999</del>

Со активирање на оваа промоција бизнис корисникот добива за 20% намалена месечна претплата во текот на целото времетраење на договорот.

### Правила за промена на тарифен модел за корисниците на оваа промоција

Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- Корисникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамки на тарифните модели A1 Internet Plus и A1 Internet Extra, при што промоцијата ќе остане во важност, односно корисникот ќе плаќа за 20% намалена месечна претплата за новоизбраниот тарифен модел;
- Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата кон тарифните модели A1 Internet, A1 Internet Plus, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а корисникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.